

Врз основа на член 25 став (3) од Законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 88/08 и 35/11), министерот за финансии донесе

**Правилник**  
за формата и содржината на барањето за задолжување на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за задолжување на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје преку склучување на договор за заем и издавање на хартии од вредност.

**Член 2**

Барањето за задолжување содржи податоци за проектот и податоци за финансискиот капацитет на барателот.

Формата и содржината на образецот на Барањето за задолжување од став 1 на овој член е даден во Прилог, и е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Министер за финансии  
м-р Зоран Ставрски, с.р.

Бр. 10 – 20274/1  
14 јуни 2011 година  
Скопје

---

---

(НАЗИВ НА БАРАТЕЛОТ)

**БАРАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ**

---

---

(НАЗИВ НА ПРОЕКТОТ)

---

(датум)

## Податоци за проектот за кој се доставува барање за задолжување

1. Назив на проектот

---

---

---

2. Краток опис на проектот

---

---

---

---

---

---

---

---

3. Вкупен износ на инвестицијата

---

---

4. Износ на задолжувањето

---

---

5. Износ на сопствени средства

---

---

6. Прифатливи услови на задолжувањето

- прифатлива каматна стапка \_\_\_\_\_

- прифатлив рок на отплата и грејс период \_\_\_\_\_

- начин на отплата \_\_\_\_\_

- предлог амортизационен план за потенцијалното задолжување

## 7. Очекувани ефекти

- Економска, финансиска и општествена корист

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 8. Период и начин на имплементација на проектот

---

---

**Податоци за финансискиот капацитет на јавните претпријатија и трговските друштва во целосна или доминантна сопственост на државата, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје**

Податоци од Биланс на состојба	Износ				
	T-2	T-1	T	T+1	T+2
АКТИВА - Побарувања за запишан а неуплатен капитал					
Постојани средства					
Нематеријални средства					
Материјални средства					
Финансиски вложувања -долгорочни					
Тековни средства					
Залихи					
Побарувања-краткорочни					
Финансиски вложувања – краткорочни					
Парични средства					
Хартии од вредност					
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)					
ВКУПНА АКТИВА					
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА					
ПАСИВА - Капитал и резерви					
Капитал и резерви					
Запишан капитал					
Премии на емитирани акции					
Ревалоризациона резерва					
Резерви					
Акумулирана добивка					
Пренесена загуба (-)					
Добивка за финансиската година					
Загуба за финансиската година (-)					
Долгорочни резервирања за трошоци и ризици					
Вкупни обврски					
Долгорочни обврски					
Долгорочни обврски за кредитни задолжувања					
Краткорочни обврски					
Краткорочни обврски за кредитни задолжувања					
Одложено плаќање на трошоци и приходите во идните периоди (ПВР)					
ВКУПНА ПАСИВА					
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА					
Податоци од Биланс на успех	Износ				
	T - 2	T - 1	T	T + 1	T + 2
Приходи од редовно работење					
Приходи од основна дејност					
Приходи од други активности					
Вонредни приходи					

Вкупни приходи					
Расходи на основната дејност					
Материјални трошоци					
Трошоци за сировини и други материјали					
Набавна вредност на продадените стоки					
Услуги					
Трошоци за вработени					
Нето плати и надоместоци					
Трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и сл.					
Амортизација и вредносно усогласување на долгорочните средства					
Расходи за финансирање (за камати)					
Расходи од други активности					
Вонредни расходи					
Вкупни расходи					
Оперативна добивка					
ЕБИТ - Добивка пред камати и даноци					
ЕБИТДА - Добивка пред камати, даноци, депрецијација и амортизација					
Добивка пред оданочување					
Загуба пред оданочување					
Данок и придонеси од добивката					
Нето добивка за финансиската година					
Загуба за финансиската година					

**T - Тековна година;**

**T - 1 - Една година пред тековната година;**

**T - 2 - Две години пред тековната година;**

**T + 1 - Една година по тековната година;**

**T + 2 - Две години по тековната година.**